

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИПИС ЗА ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА

-РЕЈТИНГ НА ПАРТИИ И ЛИДЕРИ- - КАНДИДАТИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ-

09.03.2014 година

Почитувани,

Во истражувањето кое беше спроведено преку телефонска анкета од страна на **Институтот за Политички Истражувања од Скопје (ИПИС)** во периодот помеѓу 4 и 7 март 2014 година на **1113 полнолетни испитаници** на ниво на Република Македонија, граѓаните ги изразуваа своите ставови за поддршката на политичките партии и лидери, како и за поддршката на кандидатите на претстојните Претседателски избори. Заради запазување на релевантноста и непристрасноста на истражувањето, претходно беше креиран објективен прашалник врз база на кој подоцна беше спроведена анкетата. Истражувањето беше реализирано со користење на случаен примерок кој беше стратификуван за да се запази репрезентативноста на населението во Република Македонија. Во него беа запазени демографските специфики на населението како полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност, со соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење и регионалната застапеност, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности.

За која партија ќе гласате на предвремените парламентарни избори?

Ниедна	21.3
Друга	.6
не знам/НО	23.4
СДСМ	17.4
ВМРО-ДПМНЕ	24.2
ДУИ	6.9
ДПА	3.9
НДП	1.2
ГРОМ	1.1
Вкупно	100.0



Во кој политичар имате најголема доверба во моментов?

ниеден	20.7
друг	5.5
не знам/НО	23.2
Зоран Заев	8.3
Никола Груевски	24.3
Али Ахмети	7.1
Мендух Тачи	4.0
Руфи Османи	1.3
Андреј Жерновски	0.4
Стевчо Јакимовски	1.3
Бранко Црвенковски	1.8
Радмила Шекеринска	2.1
Вкупно	100.0



Доколку излезете да гласате на претседателските избори за кој кандидат би се определиле?

Стево Пендаровски	19.4
Ѓорге Иванов	29.3
Илијаз Халими	6.1
Зоран Поповски	1.5
За ниту еден	8.7
Не знам / нема одговор	35.0
Вкупно	100.0



НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје

тел. +389 2 3078 319

www.ipis.org.mk